



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 14 септември 2001
Скопје

Број 73

Год. LVII

Аконтацијата за 2001 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1344.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 септември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДО- МЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДИВЕЧОТ (КОНЦЕСИЈА) ЗА 2001 ГОДИНА

1. Од плаќање на надомест за користење на дивечот (концесија) за 2001 година се ослободуваат ловни-те друштва за следните ловишта:

а) Ловечкото друштво "Сокол" од Куманово за користење на дивечот во ловиштата:

- Стрима концесијата изнесува 30.400,00 денари
 - Думановце концесијата изнесува 83.600,00 денари
 - Љубодраг концесијата изнесува 76.770,00 денари
 - Слупчане концесијата изнесува 106.160,00 денари
- Вкупно: 296.930,00 денари

б) Ловечкото друштво "Фазан" од Скопје за користење на дивечот во ловиштата:

- Кључка Река концесијата изнесува 76.000,00 денари
 - Бродец концесијата изнесува 57.000,00 денари
 - Мирковци концесијата изнесува 187.080,00 денари
 - Прешево концесијата изнесува 216.220,00 денари
 - Бунарцик концесијата изнесува 382.170,00 денари
- Вкупно: 918.470,00 денари

в) Ловечкото друштво "Жеден" од Скопје за користење на дивечот во ловиштата:

- Жеден концесијата изнесува 49.280,00 денари
 - Рамниште концесијата изнесува 154.390,00 денари
 - Кучково концесијата изнесува 109.210,00 денари
- Вкупно: 312.880,00 денари

2. Вкупната сума за ослободување од концесија за 2001 година за горенаведените ловишта изнесува 1.528.280,00 денари.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино-то донесување.

Бр. 23-5011/1
4 септември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1345.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.08.2001 година, издава

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА - "ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ"

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа - "Обложување на спортски натпревари" се издава на Т.Д. "Хрономеркур" и Робев и други Д.О.О. експорт-импорт Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Обложување на спортски натпревари", ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. "Јане Сандански" бр. 82, Т.Ц. Бисер во Скопје.

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка бр. 40100-840-033-62207.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Секоја промена во врска со приредувањето на играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува во Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата должен е да го извести Министерството за финансии и за секоја промена на лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4691/1
21 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1346.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.08.2001 година, издава

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА - "ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ"

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа - "Обложување на спортски натпревари" се издава на Т.Д. "Хрономеркур" и Робев и други Д.О.О. експорт-импорт Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Обложување на спортски натпревари", ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. "Васил Главинов" бб, (С.К. Интекс) во Скопје.

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка бр. 40100-840-033-62207.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Секоја промена во врска со приредувањето на играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува во Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата должен е да го извести Министерството за финансии и за секоја промена на лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4691/2
21 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1347.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 13/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.08.2001 година, издава

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА - "ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ"

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа - "Обложување на спортски натпревари" се издава на Т.Д. "Хрономеркур" и Робев и други Д.О.О. експорт-импорт Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа "Обложување на спортски натпревари", ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. "Гоце Делчев" бр. 11, (С.К. Мост) во Скопје.

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3 алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка бр. 40100-840-033-62207.

Потврдата за уплатениот износ од точка 3 алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од точката 3 алинеја 2.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Секоја промена во врска со приредувањето на играта на среќа корисникот на лиценцата ја пријавува во Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата должен е да го извести Министерството за финансии и за секоја промена на лицата сопственици на акциите односно уделите во основната главница на друштвото.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 3 алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4691/3
21 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

28.

Врз основа на член 32, став 5 од Уставот на Република Македонија и член 88, став 2 од Законот за работните односи ("Сл. весник на РМ" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 53/97, 59/97, 21/98, 25/2000, 34/2000, 3/2001 и 50/2001), Владата на Република Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија, на 11.09.2001 година, склучија

ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Општиот колективен договор за јавните служби, јавните претпријатија, државните органи, органите на локалната самоуправа и други правни лица кои вршат нестопанска дејност ("Сл. весник на РМ" бр. 39/94), во член 28, ставот 3, се брише, а ставот 4 станува став 3.

Член 2

Во членот 32, во ставот 2 зборовите: "Републичкиот завод за статистика" се заменуваат со зборовите: "Државниот завод за статистика".

Во ставот 3, зборот "стопанството" се заменува со зборот "Републиката".

Член 3

Во член 56, во ставот 2 зборовите: "стопанството на" се бришат.

Член 4

Членот 74 се менува и гласи:

"Должината на отказниот рок изнесува:

- до 5 години работен стаж - 1 месец;

- до 15 години работен стаж - 2 месеци;

- над 15 години работен стаж - 3 месеци".

Член 5

Во членот 76, ставот 1 се менува и гласи:

"За време на отказниот рок, работодавецот е должен да му овозможи на работникот отсуство од работата 4 часа во текот на работната недела заради барање на ново вработување".

Член 6

Членот 77 се менува и гласи:

"Структурата на работниците на кои ќе им престане работниот однос со отказ поради економски, технолошки, структурални или слични промени се утврдува врз основа на критериумите утврдени на ниво на работодавец, односно со Колективен договор на ниво на гранка, доколку работодавецот има потпишано таков договор".

Член 7

Во членот 79, зборовите: "и други" се бришат.

Член 8

Во членот 80 зборовите: "претходните критериуми", се заменуваат со зборот "критериумите".

Член 9

Овој колективен договор стапува во сила со денот на склучувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Сојуз на синдикатите на Македонија, **Живко Толевски, с.р.**
Влада на Република Македонија
Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за основање на Јавно претпријатие "Лисиче" - Велес, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 66/2001, е направена техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЛИСИЧЕ" - ВЕЛЕС

Во називот на Одлуката за основање Јавно претпријатие "Лисиче" - Велес, и во член 1 став 1 по зборот "претпријатие" се додаваат зборовите: "за водостопанство".

Во член 1 став 2 и 3, член 2, член 3, член 4, член 5, член 7, член 8, член 9 и член 10 во кратенката "ЛП" на крајот се додава буквата "В".

Бр. 23-4371/1 Од Владата
12 септември 2001 година на Република Македонија
Скопје

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

1. Во судскиот регистар на политичките партии под Рег. бр. 108 се запишува политичката партија ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, со скратено име "НДП", со седиште во Скопје на ул. "Никола Русински" бр. 3А-2/15, која ја застапува нејзиниот претседател г-дин Боро Ристиќ.

2. Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 31.07.2001 година.

Основен суд Скопје I - Скопје, П. П. бр. 11/2001.
(21899)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 892/2001 од 28.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 001542, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство и трговија Димче и други "МЕТАЛ КОМ" увоз-извоз Битола ДОО Битола "Населба Кладница" 12/7.

Зголемување на основната главница на друштвото од содружникот Димче Балаловски за износ од 1.434.500,00 ден.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 892/2001.
(22069)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 887/2001 од 29.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 002415, ја запиша во трговскиот регистар намерата за намалување на главница на Трговско друштво за угостителство и трговија на големо и мало Жан Здравевски "ШАПЕ" увоз-извоз Крушево, ДОО-ЕЛ Крушево, ул. "Томе Никле" бр. 34.

Намерување за намалување на основната главница за 201.305 денари, поради престанок со работа на еден киоск.

Друштвото е согласно, врз основа на барање на доверителите, да им го исплати побарувањето или да им даде гаранција.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 887/2001.
(22070)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 735/2001 од 11.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 001091, ја запиша во трговскиот регистар намеруваното намалување на основната главница на Друштвото за транспорт "ЖАС ОХРИД" ЖАС и др ДОО Охрид, ул. "Железничка" 2 - Охрид.

Запишување на Одлуката за намеруваното намалување на основната главница на Друштвото за транспорт "ЖАС-ОХРИД" ЖАС и др. ДОО Охрид.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 735/2001.
(22071)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 888/2001 од 28.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 012955, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Производно, трговско и услужно друштво БЕНИ-КОМПАНИ увоз-извоз Кичево ДОО Кичево, ул. "Маршал Тито" бр. 168.

Зголемување на основната главница на друштвото со 26.000,00 денари од страна на содружникот Арбен или 4.269 ЕУР. По зголемувањето основната главница на друштвото изнесува 415.000,00 ден. или 6814 ЕУР.

Уделот на содружникот Арбен е 75%, а на Нурхан и Семун 12,5%.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 888/2001.
(22072)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 726/2001 од 6.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 012928, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главница на Друштвото за трговија, производство и услуги ЗОРОО увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Кочо Чолаков" бр. 12.

Зголемување на основната главница 934.000 или 30.900,50 ГМ.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 726/2001.
(22073)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 898/2001 од 29.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 007129, ја запиша во трговскиот регистар намерата за намалувањето на основната главница на Трговското друштво за градежништво, производство, трговија на големо и мало и услуги Томе и Даница САНС-РИВАЛ увоз-извоз ДОО Битола, ул. "7-ми Јули" бр. 15.

Намера за намалување на основната главница на Трговско друштво за градежништво, производство, трговија на големо и мало и услуги Томе и Даница САНС-РИВАЛ ДОО Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 898/2001. (22074)

Основниот суд Битола во Битола, со решението од 27.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 01012182, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основачкиот удел на Трговското друштво за производство, трговија и услуги печатење и компјутерски активности ГТИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп ул. "Гоце Делчев" бб.

Се зголемува основачкиот удел за износ од 87.500 ДМ, во противвредност од 2.712.500,00 ден. што ги вложува содружникот Зоран Дамчески со што сега вкупниот износ на основачкиот удел изнесува 93.418 ДМ, во противвредност од 2.896.580,00 ден.

Од Основниот суд Битола во Битола.

(22075)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 809/2001 од 30.07.2001 година, во регистарска влошка бр. 009698, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главница на Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз БЕЛАДОН Јовчески Јован ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Марксва" бр. 95.

Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз БЕЛАДОН Јовчески Јован ДООЕЛ Прилеп. Врши зголемување на основниот удел во износ од 5000 ДЕМ или 160.000,00 денари обртни средства. Основната главница на Друштвото сега изнесува 15.040 ДЕМ.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 809/2001. (22076)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1088/2001 од 09.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02037744?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, основач и зголемување на основна главница на Друштвото за градежништво, производство и промет АТЕРНА Надица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 26/26.

Новиот назив на фирмата гласи: Друштвото за градежништво, производство и промет АТЕРНА ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 26/26. Пристапува основачот Кирил Бадев од Скопје и се зголемува основната главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1088/2001. (21901)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1477/2000 од 18.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 02025980?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство и маркетинг Г-М М г-м м ДОО ДООЕЛ Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 28, Скопје.

Зголемување на основната главница: 97873,00 дем - 3034 100,00.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1477/2001. (21902)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2256/2001 од 30.08.2001 година, во регистарската влошка бр. 020011985?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги СИТИ ТРЕЈД Надица и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 70/5.

Основната главница на друштвото се зголемува за 429.500,00 денари или 7.047,00 ЕВРА.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2256/2001. (21903)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2084/2001 од 22.08.2001 година, во регистарската влошка бр. 02006152?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија, услуги и сервис МЕДИТЕХНА Сотир Симиџиоски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Иван Аговски" бр. 8.

Се запишува зголемување на основната главница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2084/2001. (21904)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 300/2001 од 31.08.2001 година, во регистарската влошка бр.1-20105-0-0-0, го запиша во судскиот регистар зголемувањето на основната главница на Приватна здравствена организација - ординација по општа медицина МЕДИКА ЦО Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 3-1/4.

Се врши зголемување на основната главница за износ од 13.148.000,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 300/2001. (21905)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1060/2001 од 30.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02003334?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ЕНЕРГОМАРКЕТ Аце и Благоја ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Црвена скопска општина" бр. 4.

Се врши зголемување на основната главница за износ од 57.815.600,00.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1060/2001. (21906)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 388/2000 од 09.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02007294?-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар намалувањето на основната главница на трговското друштво Макотекс експорт-импорт АД Скопје ул. "Македонија" бр. 9-11, Скопје. Основната главница се намалува и изнесува 6.584.404,00 дем или 152.833.629,50 ден.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 388/2001. (21906а)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1300/01 од 29.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02001867?-000-09, го запиша во трговскиот регистар прецизирањето на дејност на Приватна здравствена организација АЛПИ-ФАРМ Драган ДООЕЛ ул. "Втора Македонска бригада" бр. 9/2, Скопје.

Се прецизира дејноста 52.31.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1300/01. (18528)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1134/2001 од 9.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02032503?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на структурата на капиталот на Друштвото за производство, промет и ветеринарни услуги, ветеринарна станица ТЕХНОВЕТ Љупчо и др. ДОО Кратово.

Промена на структурата на капиталот по извршена трансформација кај: Друштво за производство, промет и ветеринарни услуги, ветеринарна станица ТЕХНОВЕТ Љупчо и др. ДОО Кратово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1134/2001. (18529)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 322/2000 од 8.11.2000 година, во регистарската влошка бр. 6-02001954-000-06, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Авто такси "НИНО" ТП Сашо Јосиф Ничевски, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 10/1, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 322/2000. (18531)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1767/2001 од 9.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041077?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на име и проширување на дејност на Друштвото за трговија и услуги АКУС-МЕДИКУС Д-р Тударева и Д-р Карадинов ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Востаничка" бр. 64.

Се менува називот на Друштвото и ќе гласи: Друштво за трговија и услуги АКУС-МЕДИКУС ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Востаничка" бр. 64.

Дејноста во внатрешниот трговски промет се проширува со: 51.46, 51.55.

Во надворешниот трговски промет со: надворешна трговија со медицински помагала.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1767/2001. (18532)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1115/2000 од 10.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008226?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија Злетововита ДОО Пробиштип ул. "Јаким Стојковски" бр. 2.

Живко Спировски - управител на друштвото . Главна дејност на друштвото ќе биде: 21.23 - конфекционирање на хартија.

Останати дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 05.02, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.11, 52.12, 52.25, 52.26, 52.41, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.74, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Спировски Живко - управител на друштвото со ограничување. Управителот го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет и ги извршува сите акти и дејствија во управувањето на друштвото со ограничување. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот. Основачи на друштвото - содружници се: Рудници на олово, цинк и преработка "Злетово" а.д. Пробиштип, ул. "Јаким Стојковски" бр. 2 и Живко Спировски од Пробиштип ул. "Христијан Тодоровски - Карпош" бр. 15.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1115/2000. (19580)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1212/2000 од 09.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008323?-3-06-000, го запиша во трговскиот

регистар основањето на ДОО на Друштвото со ограничена одговорност Злетовотранс увоз-извоз ул. "Јаким Стојковски" бр. 2, Пробиштип.

Содружници: Рудници за олово, цинк и преработка АД ул. "Јаким Стојковски" бр. 2, Пробиштип и Горѓи Панов ул. "Миро Бирага" бр. 8.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 52.11, 52.12, 55.30, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, превоз на стоки и патници во меѓународен патен сообраќај, надворешна трговија со непрехранбени производи, лизинг.

Настапува во свое име и за своја сметка, одговара за целокупниот свој имот. Горѓи Панов управител со ограничување во однос на висината на располагањето со сметката на друштвото при склучување на комерцијални договори со трети лица најмногу во висина од 50000 дем во однос на склучување на договори со трети лица при склучување на договори при набавка на опрема за потреба на друштвото и неподвижни предмети во износ што не е поголем од 1/5 од основната главница.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1212/2000. (19581)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1215/2000 од 09.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008326?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото со ограничена одговорност фабрика за рударска опрема и делови ФРОД увоз-извоз ул. "Јаким Стојковски" бр. 2, Пробиштип.

Содружници: Рудници за олово, цинк и преработка Злетово АД ул. "Јаким Стојков" бр. 2, Пробиштип и Орце Андов ул. "11-ти Октомври" бр. 22/15, Пробиштип.

Дејности: 27.54, 28.11, 28.12, 28.40, 28.52, 28.71, 28.73, 28.74, 28.75, надворешна трговија со непрехранбени производи, настапување во свое име и за своја сметка, одговара со целокупниот свој имот. Орце Андов управител со ограничување во однос на висината на располагањето со средствата при друштвото при склучување на комерцијални договори со трети лица најмногу во висина од 50000 дем во однос на склучување на договори со трети лица при склучување на договори при набавка на опрема за потреба на друштвото при неподвижни предмети во износ што не е поголем од 1/3 од основната главница.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1215/2000. (19582)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1218/2000 од 09.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008529?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото со ограничена одговорност трговија, угостителство и пекуркара ТУП увоз-извоз Пробиштип ул. "Јаким Стојков" бр. 2, Пробиштип.

Содружници: Рудници за олово, цинк и преработка Злетово АД ул. "Јаким Стојков" бр. 2, Пробиштип и Наум Митевски ул. "11-ти Октомври неготинка" бр. 1, Пробиштип.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.46, 51.47, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.42/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.30, 55.30/1, 55.30/2, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Настапува во свое име и за своја сметка, одговара со целокупниот свој имот. Наум Митевски управител со ограничување во однос на висината на располагањето со средствата на друштвото при склучување на комерцијални договори со трети лица најмногу во висина од 50000 дем во однос на склучување на договори

со трети лица при склучување на договори при набавка на опрема за потреба на друштвото и неподвижни предмети во износ што не е поголем од 1/5 од основната главница.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1218/2000. (19583)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1217/2000, во регистарската влошка бр. 03083287-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото со ограничена одговорност градежна група ЗИП Пробиштип увоз-извоз Пробиштип, ул. "Јаким Стојков" бр. 2, Пробиштип.

Содружници: Рудници за олово, цинк и преработка "Злетово" Пробиштип АД ул. "Јаким Стојков" бр.2, и Дане Митровски ул. "Велько Влаховиќ", 1/8, Пробиштип.

Дејности: 14.21, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 26.25, 26.82, 27.54, 28.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.13, 51.19, 51.53, 51.56, 51.57, 51.51, 51.70, 52.12, 52.27, 52.48, 52.50, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 90.00, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Настапува во свое име и за своја сметка, одговара за целокупниот свој имот. Дане Митровски управител со ограничување во однос на висината на располагањето со средствата на друштвото при склучување на комерцијални договори со трети лица најмногу во висина од 50000 ден во однос на склучување на договори со трети лица при склучување на договори при набавка на опрема за потреба на друштвото и неподвижни предмети во износ што не е поголем од 1/5 од основната главница.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1217/2000. (19584)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 554/2001 од 13.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 030089707-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ПАНТА-2001 увоз-извоз ДООЕЛ с. Мокриево бр. 33, Ново Село.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 14.21, 15.31, 15.32, 15.51, 15.93, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 51.13, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 63.11, 63.12, 63.21.

Во правниот промет со трети лица Друштвото за трговија, производство и услуги ПАНТА-2001 увоз-извоз ДООЕЛ с. Мокриево бр. 33, Ново Село настапува во свое име и за своја сметка. Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Велков Крсто управител без ограничување.

Единствен содружник е лицето Велкова Љубица.

Надворешна трговија со непрехранбени стоки, , надворешна трговија со непрехранбени стоки, малограничен промет со соседните земји, посредување, реекспорт, застапување и консигнација, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 554/2001. (19585)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 457/2001 од 16.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 030088737-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги НИ-ПРОМ В.В. увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Моша Пијаде" бр. 17.

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.31, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.93, 15.98/2, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, 65.12/3. Во правниот промет со трети лица Друштвото за трговија, производство и услуги НИ-ПРОМ В.В. увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Моша Пијаде" бр. 17, настапува во свое име и за своја сметка. Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Витанов Ристо управител без ограничување.

Единствен содружник е лицето Витанов Ристо.

Надворешна трговија со непрехранбени стоки, , надворешна трговија со непрехранбени стоки, малограничен промет со соседните земји, посредување, реекспорт, застапување и консигнација, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 457/2001. (19586)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 551/2001 од 11.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 030089677-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија, производство и услуги Минка- АД увоз-извоз ДОО Струмица, ул. "Киро Абрашев" бр. 25.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 18.21, 18.22, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.11, 25.12, 25.13, 34.20, 34.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.48, 55.11, 55.12, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.30, 65.40, 71.10, 74.12, 74.13, 74.14, 74.83, 74.84, 80.42, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, меѓународна шпедиција, посредување, застапување, продажба на стоки од консигнациони складови, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и патници, комисиони работи од областа на промет на стоки и сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. Управител на друштвото и застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет е лицето Цена Хаџијска од Струмица.

Содружници се: Драги Василев Бања Лука, Босна и Херцеговина, Република Српска и Ацо Василев Струмица, Република Македонија.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 551/2001. (19587)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 459/2001 од 22.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 030088757-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги АЛТЕМА ДООЕЛ Тоше Стојановски Кочани, ул. "Илинденска" бр. 102, Кочани.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.11/1, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 01.12/2, 15.52, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.98, 50.10, 01.13/2, 50.30, 50.40, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25,

01.22/1, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 15.98/2, 51.41, 51.42, 51.44, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 50.30/2, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 50.40/2, 52.42, 52.43, 52.45, 52.44, 52.46, 52.48, 52.50, 51.42/1, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 51.44/1, 60.24, 55.30/1. Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши дејностите: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки во меѓународниот патен сообраќај, услуги што се во врска со меѓународниот сообраќај, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги АЛТЕМА ДООЕЛ Тоше Стојановски Кочани, ул. "Илинденска" бр. 102, Кочани настапува за свое име и за своја сметка. Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Тоше Стојановски - управител без ограничување. Друштвото во надворешниот промет ќе го застапува Тоше Стојановски - управител без ограничување. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 459/2001. (19588)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 514/2001 од 26.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008930?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Мамси-трејд ДООЕЛ Кочани, ул. "Маршал Тито" бр. 81, Кочани.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.23, 01.24, 01.30, 01.11/1, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 01.12/2, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.98, 50.10, 50.30, 01.13/2, 50.40, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 15.98/2, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 50.30/2, 51.42, 51.44, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 50.40/2, 50.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 51.42/1, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.44/1, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 55.30/1, 60.24. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки во меѓународниот патен сообраќај, услуги што се во врска со меѓународниот сообраќај, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги. Во правниот промет со трети лица Друштвото за производство, трговија и услуги Мамси-трејд ДООЕЛ Кочани, ул. "Маршал Тито" бр. 81, настапува за свое име и своја сметка.

Друштвото во внатрешниот трговски промет ќе го застапува Слободанка Илиева - управител без ограничувања. Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе го застапува Слободанка Илиева управител без ограничувања. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 514/2001. (19589)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 87/2001 од 07.02.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008503?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за превоз, производство, услуги и трговија Митстел ДООЕЛ увоз-извоз с. Покрајчево, Подареш.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.30, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.53, 51.54, 51.55, 36.13, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 20.10/1, 36.14.

Основач и единствен содружник е Георгиев Мите кое лице е и управител и застапник на друштвото со неограничени овластувања при застапувањето. Надво-

решна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, внатрешна и меѓународна шпедиција, вршење на комисиони работи, реекспорт, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени спрема трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 87/2001. (19590)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 516/2001 од 05.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008932?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото ИЦО 2001 за транспорт, трговија на големо и мало увоз-извоз, услуги и угостителство ДОО с. Горни Полог - Кочани.

Основачи: Митев Игнат од с. Горни Полог - Кочани и Иванов Анна Зофија од Полска.

Фирма: Друштвото ИЦО 2001 за транспорт, трговија на големо и мало увоз-извоз, услуги и угостителство ДОО. Седиште: с. Горни Полог - Кочани.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 02.01, 02.02, 01.13/1, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.84, 15.85, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 52.12, 52.21, 52.52, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 71.40, 54.42, 93.01, 93.02, 92.71, 51.11, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 52.11, 51.66, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, туристички и угостителски услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 516/2001. (19591)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 550/2001 од 18.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008966?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ВИБО-МАРКЕТ ДООЕЛ Струмица, ул. "Булевар Маршал Тито" бр. 17.

Единствен содружник е: Витанов Витан од Струмица. Седиште: ул. "Булевар Маршал Тито" бр. 17, Струмица. Одговорност: Друштвото одговара со целиот свој имот. Управител: Витанов Витан со неограничени овластувања при застапувањето на друштвото во надворешниот промет.

Дејности: 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 50.10, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со соседните држави, консигнациони работи, реекспорт и посредување, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 550/2001. (19592)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 558/2001 од 12.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 03008974?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 550/2001. (19592)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 558/2001 од 12.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 030089747-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги "К-Т увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Младинска" бр. 100/20.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 17.60, 18.10, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 24.16, 24.17, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 26.22, 26.25, 28.21, 28.40, 28.52, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 33.20, 33.30, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.40, 74.70, 74.81, 74.12, 74.14, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 92.33, 92.34, 17.30, 17.40, 17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24. Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара со вкупниот свој имот. Основач, управител и застапник со неограничено овластување на друштвото е лицето Попов Томе ул. "Младинска" бр. 100/20, Струмица.

Во надворешниот трговски промет друштвото ќе ги обавува следниве дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен промет со Бугарија и Грција, транспорт на стоки и патници во меѓународен сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт, посредување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 558/2001. (19593)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 591/2001 од 12.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 030090077-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЕКО-ГРИН ДООЕЛ с. Турново 152 Општина Босилово.

Единствен содружник е: Витанов Блаже од с. Турново 152 Општина Босилово. Управител: Витанов Блажо со неограничени овластувања. Седиште: с. Турново 152 Општина Босилово. Одговорност: Друштвото одговара со целиот свој имот.

Дејности: 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 50.50, 50.10, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.21, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стоки, консигнациони работи, меѓународна шпедиција, реекспорт, посредување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 591/2001. (19594)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 586/2001 од 12.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 030090027-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Поледелство и заштита ДООЕЛ увоз-извоз с. Таринци - Карбинци.

Основање на друштвото со ограничена одговорност основано од едно лице. Фирма и седиште: Друштвото за производство, трговија и услуги Поледелство и заштита ДООЕЛ увоз-извоз с. Таринци - Карбинци. Скратен назив на фирмата: Поледелство и заштита ДООЕЛ с. Таринци - Карбинци.

Содружник: Друштвото за производство, трговија и услуги Поледелство ДОО увоз-извоз с. Таринци - Карбинци, застапувано од управителот Душко Везенков. Вложува: 5300 дем или 164.300,00 денарска противвредност. Вкупна основна главница 5300 дем или 164.300,00 денари, не одговара.

Дејност: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.89, 37.20, 50.20, 50.30, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.56, 51.57, 51.61, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 70.12, 71.31. Дејност во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународниот транспорт со стоки и патници (меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај), други услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (меѓународна шпедиција, складирање лучки и аеродромски услуги), посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет со соседните држави.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот свој имот. Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Душко Везенков управител со неограничени овластувања во застапувањето во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 586/2001. (19595)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 594/2001 од 13.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 030090107-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија ПЕЛЈА Милан ДООЕЛ с. Владимирово Берово. Основач: Единствен содружник Пеловски Миле од с. Владимирово Берово.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.78, 15.89, 15.91, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.40, 20.51, 22.14, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување, меѓународен транспорт шпедиција, превоз на патници и стока во меѓународниот друмски сообраќај, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Крстовски Новица - управител на друштвото со неограничено овластување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 594/2001. (19596)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 566/2001 од 13.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 030089827-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за авио услуги Аеро - АС ДОО увоз-извоз Штип, ул. "Борис Кидрик" бр. 66/15, Штип.

Дејности: 01.41, 01.41/3, 02.01, 02.02, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.35, 51.53, 51.54, 51.55, 51.51, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.34, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.23, 63.30, 63.40, 63.21, 71.10, 71.21, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, извоз и увоз на стоки и услуги, извоз и увоз на стоки и услуги во малограничниот промет со Грција, Бугарија, Србија и Албанија, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Друштвото за авио услуги Аеро - АС ДОО увоз-извоз Штип, ул. "Борис Кидрик" бр. 66/15, во внатрешниот промет ќе го застапува Андреја Рунтевски - управител без ограничувања. Друштвото во надворешниот промет го застапува Андреја Рунтевски - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 566/2001. (19597)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 475/2001 од 28.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 030088917-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги БЕЛИЧ - Б.С. увоз-извоз ДООЕЛ Босилово бр. 124, Босилово.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.31, 15.32, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.93, 15.98/2, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.63, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 55.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, 65.12/3.

Во правниот промет со трети лица Друштвото за трговија, производство и услуги БЕЛИЧ - Б.С. увоз-извоз ДООЕЛ Босилово бр. 124, Босилово настапува во свое име и за своја сметка. Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Беличев Стојко управител без ограничувања.

Единствен содружник е лицето Беличев Стојко.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, реекспорт, посредување, реекспорт, застапување и консигнација, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 475/2001. (19598)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 560/2001 од 03.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 030089767-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Мартин ДООЕЛ Оризари, ул. "Марко Цепенков" бр. 4.

Основач на друштвото е лицето Бранислав Стојановски од Оризари ул. "Марко Цепенков" бр. 4, кој е и управител на друштвото.

Дејноста на друштвото е следната: 15.11, 15.20, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.70,

52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 65.12, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка неограничено. За обврските спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот неограничено. Управител на друштвото е Бранислав Стојановски со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 560/2001. (19599)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште: - к.п. 1931, план 9, скица 16, во м.в. "Преко Река", нива, класа 3, површина - 300м², к.п. 1931, план 9, скица 16, во м.в. "Преко Река", ливада, класа 3, површина 182м², к.п. 1932, план 9, скица 16, во м.в. "Преко Река", шума, класа 1, површина 263м² сите заведени во поседовен лист бр. 49 за КО Шули Камен, на име на Ивановски Драган од Куманово, за купопродажна цена од 60 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (21417)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 2088 на место викано "Езеренско" кл. 3 во површина од 3322 мкв, заведена во поседовен лист бр. 919 за К.О. Царев Двор, сопственост на продавачот Николовски Мире Љубин од с. Царев Двор-Ресен, за цена од 120.000,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (21530)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 1453 на место викано "Порој" кл. 4 во површина од 2323 мкв, заведена во имотен лист бр. 255 за К.О. Златари, сопственост на продавачите Ристанчевски Борис Наум до Австралија 1/12 (една идеална дванаесетинка), Ристанчевски Борис Горги од Скопје 5/12 (пет идеални дванаесетинки) и Ристанчевски Нанчо Александар од с. Јанковец-Ресен 6/12 (шест идеални дванаесетинки), за цена од 150.000,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (21531)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 9/24 идеален дел од К.П. 97, план 2, скица 1, викано место "Ливади", култура ливада, класа 4, со површина од 1253м² запишано во поседовен лист бр. 115 за К.О. Шишево, сопственост на Младеновска Гордана, за цена 140.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (21541)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште, построено на КП бр. 912/12, место викано "Бел Камен", култура нива, класа 6, со површина 576 м2 сопственост на Шакир Асима, за цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (21544)

Се продава земјоделско земјиште во КО Градско, сопственост на Тодорова Олга од Градско, заведен во имотен лист бр. 817 и тоа: култура нива, втора бонитетна класа, површина 1483 м2, КП 825, план 009, скица 053, викано место "Долни Лаки" и култура нива, втора бонитетна класа, површина 2264 м2, на КП 826, план 009, скица 053, викано место "Долни Лаки", за купопродажна цена од 2000 ДЕМ во денарска противвредност.

Согласно чл. 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (21666)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ов. градина, на К.П. 1777/1 на место викано "Брестон" кл. 3 во пов. од 11,24 ари, ов.градина, К.П. 1788/2 на м.в. "Брестон" кл. 3 во пов. од 36,52 ари двете во К.О. Евла, П.Л. 182,3/4 (три идеални четвртини) од ов. градина, К.П. 1777/2 на м.в. "Брестон" кл. 2 во пов. од 2,72 ари, 3/4 (три идеални четвртини) од ов. градина, К.П. 1788/1 на м.в. "Брестон" во пов. од 51,35 ари; сите во К.О. Евла, П.Л. 347 сопственост на продавачот Каратаневски Трајанов Кирило од Ресен, за цена од 450.000,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (21744)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. бр. 511 на м.в. "Леска" нива 4 класа во вкупна површина од 2310м2 опишано по П.Л. бр. 588 на КО Челопек, за вкупна купопродажна цена од 170.000,00 денари сопственост на Лутвији Исо, Салахи Ибраим, Салаи Акифе и Синани Бедрџи сите од с. Челопек, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (21745)

Сопственикот Трајков Боне од с. Говрлево, Скопје, својата недвижност - нива 5 класа во површина од 130 м2 во место викано "Село" на КП 158 КО Говрлево според Поседовен лист бр. 63 го продава за 80,00 денари 1 м2.

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат на понудата во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонзовски општина Чаир Скопје, ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (11680)

Се продава земјоделско земјиште - лозје, кое лежи на КП бр. 1094, план 4, скица 4, место викано "Спас", класа 4 (четврта), на КО Д. Соње, во вкупна површина од 4666 (четири илјадина шестотини шеесет и шест) ,2, сопственост на Ацковски Тодор, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 78/2, Скопје и Ацковски Богоја, ул. "Кавалска" бр. 45, Скопје, за вкупна купопродажна цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, општина Кисела Вода, Скопје. (21754)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна градина на К.П. 434 на место викано "Петринска река" кл. 3 во површина од 8681 мкв, заведена во имотен лист бр. 209 за К.О. Евла, сопственост на продавачот Андоновска Танас Зака (Зорка) с. Царев двор, Ресен, за цена од 336.420,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (21818)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 814 на место викано "Кобел" кл. 4 во површина од 2943 мкв, заведен во имотен лист бр. 158 за К.О. Сопотско, сопственост на продавачот Балаловски Панде Живе од с. Сопотско, Ресен, за цена од 160.000,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (21819)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино-вон. Парцела бр. 3260 во место викано "Дубровско" Интензивно лозје со површина од 2902 м2 во катастарска општина Неготино-вон.

Сопственост на Здравев Атанас од Неготино, ул. "Партизанска" бр. 242. Цена на продажба 82.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на

објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (21820)

Се продава земјоделско земјиште во КО "Марена", КП. бр. 810, дел 1, план 003, скица 005, место викано "Соколица", култура-нива, класа 3, со вкупна површина од 1.470м² и КО "Марена", КП. бр. 812, дел 1, план 003, скица 003, викано место "Соколица", култура-нива, со вкупна површина од 4.660м²; сопственост на Љупчо Настов од Кавадарци, евидентирано на имотен лист бр. 1104 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (21864)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: Централно Основно Училиште "Даме Груев" ц. о. Кичево Р. Македонија. (22008)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 244367/94 издаден од УВР - Тетово на име Садик Неванп, с. Н. село 2, Тетово. (21933)

Пасош бр. 064460/93 издаден од УВР - Тетово на име Мехмед Зулвехари, с. Цепчиште, Тетово. (21960)

Пасош бр. 1063557/97 издаден од УВР-Тетово на име Басри ШериФи, с. Г. Палчиште, Тетово. (21966)

Пасош бр. 1449042/00 издаден од УВР-Скопје на име Бесим Џемаиловски, с. Црн Врв, Скопје. (22012)

Пасош бр. 0057617 на име Годоровски Димитар, ул. "Леринска" бр. 31-А, Скопје. (22037)

Пасош бр. 1392263 на име Енес Каришиќ, н.Г.Оризари, Велес. (22038)

Пасош бр. 1619815 на име Зековски Илхам, с.Мелница, Велес. (22039)

Пасош бр. 1479961 на име Малинов Бранко, ул. "Легинова" бр. 12, Кочани. (13444)

Огласот за пасош бр. 1019486 на име Абдиев Серхан, с.Иловица бр. 179, Струмица, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 71/01 под бр. 21601 се сторира.

Пасош бр. 1415842/00 издаден од УВР-Скопје на име Пангов Воислав, ул. "Л.Геров" бр.44/2-14, Скопје.22050

Пасош бр. 1047527/97 издаден од УВР-Тетово на име Фазлиџи Фадиљ, ул. Бл. 82 ЦБ /31, Тетово. (22051)

Пасош бр. 1354657 издаден од УВР - Скопје на име Цапов Игор, бул. "В.С.Бато" бр. 15/1-7, Скопје.(22057)

Пасош бр. 683435/95 издаден од УВР - Скопје на име Илиевски Илија, ул. "Ц. Кенеди" бр. 25/1-20, Скопје. (22060)

Пасош бр. 14730331 на име Јонузи Мерита, ул. "Илинденска" бр. 144, Тетово. (22186)

Пасош бр. 1115613 на име Абаз Беким, ул. "Панче Неделковски" бр. 19, Скопје. (22187)

Пасош бр. 1294580 на име Стевановска Билјана, ул. "Љуба Ивановиќ" бр. 4-а, Скопје. (22188)

Пасош бр. 124365 на име Стевановски Горан, ул. "Љуба Ивановиќ" бр. 4-а, Скопје. (22189)

Пасош бр. 0518219 на име Геровска Весна, с.Теарце, Тетово. (22190)

Пасош бр. 0591198 на име Геровски Петко, с.Теарце, Тетово. (22191)

Пасош бр. 1539269 на име Перовска Кристина, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 20, Скопје. (22192)

Пасош бр. 0717726 на име Спахиќ Славица, ул."М. Горки" бр. 204, Велес. (22194)

Пасош бр. 0997352 на име Метев Кољо, Богданци, Гевгелија. (22211)

Пасош бр. 0824755 на име Ислами Неџат, ул. "П. Јованоски" бр. 10, Гостивар. (22220)

Пасош бр. 1103586 на име Муратоска Дрита, ул. "Б. Кидрич" бр. 21, Гостивар. (22221)

Пасош бр. 1133571 на име Симе Костоски, с.Беловиште, Охрид. (22223)

Пасош бр. 329831/94 издаден од УВР - Скопје на име Драган Коцески, ул. "И.Л. Рибар" бр. 72/42 б, Скопје. (22248)

Пасош бр. 1204643/99 издаден од УВР-Скопје на име Ариф Сенад, ул. "Вьетнамска" бр. 99, Скопје. (22249)

Пасош бр. 1119313/98 издаден од УВР - Тетово на име Ивица Мартиновски, бул. "Илинденска" бр. 2/19, Тетово. (22258)

Чекови од тековна сметка бр. 116417/94 со бр. 3305 421, 3305422 и 3305423 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Аврамовски Сиљан, Скопје.21961

Чек од тековна сметка бр. 3878376 со бр. 605444 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Панчо Јарев, Скопје. (21968)

Чекови од тековна сметка бр. 11069414 од бр. 0170000320535 до бр. 0170000320539 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Антојска Славица, Скопје. (22045)

Чекови од тековна сметка бр. 11641390 од бр. 27574 65 до 2757468 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Сашо Трајковски, Скопје. (22000)

Чек од тековна сметка бр. 2441866 со бр. 0011004664 593 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Розе Жифковска, Скопје. (22001)

Чекови од тековна сметка на име Апостолоска Павлина, с.Роступе, Гостивар. (22026)

Чекови од тековна сметка бр. 954543 од бр. 5074220 до 5074231 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Блажева Викторија, Скопје. (22052)

Чекови од тековна сметка бр. 11677556 со бр.4766352 и 4766353 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лазароски Виктор, Скопје. (22054)

Чек од тековна сметка бр.12963546 со бр. 0007005107 087 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Гаџевска Драгица, Скопје. (22055)

Работна книшка на име Китановиќ Игор, Скопје. (21924)

Работна книшка на име Петровска Цана, Скопје. (21975)

Работна книшка на име Војиновиќ Томислав, Скопје. (22046)

Работна книшка на име Михајловски Игор, Кратово. (22020)

Работна книшка на име Мамут Фазлиу, Струга.22022

Работна книшка на име Сефиданоски Билал, Радо-виш. (22023)

Работна книшка на име Димоски Пецо, Прилеп.22029

Работна книшка на име Мемед Рушитоски, Прилеп. (22030)

Работна книшка на име Младеновска Анита, Скопје. (22053)

Работна книшка на име Серафимовска Сандра, Скопје. (22195)

Работна книшка на име Мирковиќ Дејан, Скопје. (22196)

Воена книшка на име Мифтар Мифтар, Скопје.21955

Воена книшка на име Бекиров Сали, Скопје. (21956)

Воена книшка на име Смоковски Игорче, Скопје. (21963)

Воена книшка на име Попадиќ Звонко, Скопје.21969

Воена книшка на име Стојановски Перица, Скопје. (21971)

Воена книшка на име Лазаревски Ивица, Скопје. (22004)

Воена книшка на име Даскалов Маријан, Скопје. (22006)

Воена книшка на име Нове Јандрјејски, Скопје.22040

Воена книшка на име Путевски Перица, Скопје.22041

Воена книшка на име Јашар Насер, Скопје. (22042)

Воена книшка на име Михајловски Киро, Скопје. (22043)

Воена книшка на име Дано Ташкоски, Скопје. 22044

Воена книшка на име Лазаров Ѓорѓе, Велес. (22016)
 Воена книшка на име Гоко Димовски, Куманово. (22018)
 Воена книшка на име Бобан Киприуновски, Куманово. (22019)
 Воена книшка на име Симоновски Јованче, Кратово. (22021)
 Воена книшка на име Џебов Ристе, Велес. (22036)
 Воена книшка на име Наумовски Ѓоран, Скопје. (22048)
 Воена книшка на име Коста Јордановски, Скопје. (22056)
 Воена книшка на име Богески Стеван, Скопје. 22059
 Воена книшка на име Себајдин Ајризов, Скопје. (22153)
 Свидетелства за завршено средно образование издадени од УСО "Коце Металец" Скопје на име Фазлиев Исни, с. Љуботен, Скопје. (21947)
 Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Марко Цепенков" с. Зелениково-Скопје на име Куртановиќ Мерсат, Скопје. (21953)
 Свидетелство на име Бранислав Трајковски, Св. Николе. (22025)
 Свидетелство за 8 одделение на име Мулзуме Сулејмани, Тетово. (22031)
 Свидетелство на име Абди Бесмир, с.Г.Седларце, Тетово. (22032)
 Свидетелство за 7 одделение на име Абди Бесмир с.Г.Седларце, Тетово. (22034)
 Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Драга Стојановска" ПЕ Црни Врв - Скопје на име Исмет Зеленовски, Скопје. (22150)
 Индекс издаден од Економски Факултет - Скопје на име Панделески Дејан, Охрид. (22009)
 Диплома на име Гоце Филипов, Кочани. (22017)
 Здравствена книшка на име Османов Елмас, Св. Николе. (22024)
 Здравствена книшка на име Ајдарпашиќ Селман, с.Црквино, Велес. (22027)

О Г Л А С ЗА НАМЕРУВАНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА

Врз основа на член 204 од Законот за трговски друштва и Одлуката на содружниците на Трговското друштво "Санс Ривал" ДОО Битола од 10.07.2001 година, се намерува да се намали основната главница на Трговското друштво за градежништво, производство, трговија на големо и мало и услуги Томе и Даница "Санс Ривал" увоз-извоз ДОО Битола, ул. "7-ми Јули" бр. 15 која изнесува 46.000 германски марки, односно 23.000 Евра се намалува во висина на законскиот минимум од 5.000 германски марки или 2.500 Евра заради вложениот предмет како основен влог - градежна машина која е целосно општетена и треба да се расходува.

Со овој оглас се известуваат доверителите дека друштвото е согласно да им ги исплати побарувањата или да им даде гаранција.

Ако по истекот на 90 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" не биде поднесено побарување, се смета дека доверителите се согласни со намеруваното намалување на основната главница.

Од Основниот суд Битола во Битола Трег. 898/2001. (22013)

О Б Ј А В А

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ДОО "ИЗВОР" с. Извор, Другово

О Б Ј А В У В А

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 3.09.2001

година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на ДОО "ИЗВОР" с. Извор, Другово секој работен ден од 08 до 14 часот.

Ј А В Н И П О В И Ц И

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-13/321 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на медицинска опрема за потребите на воените амбуланти и тоа:

1. Стоматолошки унит апарат со студио -3 парчиња.
2. Бројач на корпускуларни крвни елементи -5 парчиња.
3. Стерилизатор електричен голем (вн. 670х620х400) -5 парчиња.
4. Гермицидна лампа (УВ стерилизација) -12 парчиња.
5. Печатач тип Епсон LQ 300 -5 парчиња.

Набавката е деллива.

II. Список на техничките карактеристики на опремата за набавка може да се добие во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, соба бр. 709, во работен ден од 08,00 до 11,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
2. Цени во денари со монтирање и обука на медицинскиот персонал и сервис за наведените средства во списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), без царина.
3. Проспект со технички карактеристики на производителот на македонски јазик.
4. Начин и услови на плаќање.
5. Рок на испорака.
6. Потекло на понудените средства.
7. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 26/98);
- техничко-технолошки бонитет согласно член 23 од Законот за јавни набавки;
- извод од регистрација на дејноста усогласен со Законот за трговски друштва;
- изјава дека понудувачот не е во стечај, издадена од надлежен судски орган;
- уверение дека не му е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки:

- цена 30%,
- квалитет 50%,
- начин на плаќање 10% и
- рок на испорака 10%.

VI. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање.

Понудата да се достави на адреса: "Министерство за одбрана на Република Македонија", ул. "Орце Николов" бб Скопје, по пошта или лично да се донесе во просториите на Министерството за одбрана, на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на 5.10.2001 година во 12 часот.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 25 83.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14-369 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за набавка на:

2.1. Месни конзерви од 150 грама по Прилог бр. 1.

3. Бараните производи треба во целост да ги исполнуваат условите предвидени во Правилникот за квалитетот на производите од месо и техничко технолошките услови за производство на бараните производи (Прилог бр. 1).

Прилогот бр. 1 со потребните количини и техничко технолошките услови за производство на бараните производи, може да се види и добие во Министерството за одбрана ул. "Орце Николов" бб Скопје, соба 710, во работен ден во времето од 10.00-13.00 часот.

Испораката на производите е до гарнизон Скопје. Гаранција на производите се бара од најмалку 3 (три) години.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица.

5. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

6. Можност за поделба на набавката по вид на производ.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и се-диштето на понудувачот,

- цена во денари со пресметан ДДВ. ДДВ да е посебно исказан,

- начин и услови на плаќање,

- опис на квалитет и потекло на производот,

- рок на испорака.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,

- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на надлежен овластен судски орган,

- документ дека не е изречена мерка на безбедност -забрана за вршење на дејност,

- техничко-технолошки можности за производство -испорака на бараните производи.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) на адреса: Министерство за одбрана ул. "Орце Николов" бб - Скопје најдоцна до 1.10.2001 година или со предавање на Комисијата за набавки на лице место, на денот на јавното отворање.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 3.10.2001 година со почеток во 12.00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ДОБАВУВАЧ:

- квалитет на производот и техничко-технолошки

можности за производство и испорака 50%,

- цена 40%,

- начин и услови на плаќање 5%,

- рок на испорака 5%.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28 23 84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Управата за цивилна воздушна пловидба, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 21/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УПРАВАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Управа за цивилна воздушна пловидба, ул. "Даме Груев" бр. 1, Скопје.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобност (претквалификација), на понудувачите како можни носители на набавка, испорака и монтажа на:

- Хардвер;

- Системски софтвери и лиценци;

- Апликативни софтвери и

- Литература.

1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество на секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за производство и/или промет (на големо и мало) на информатичка опрема.

1.4. Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Управата за цивилна воздушна пловидба има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара понуда за извршување на набавката: набавка, испорака и монтажа на информатичка опрема од реномиран производител (brand name).

2.3. Понудата е делива по ставки, дефинирани со утврдената спецификација на бараната опрема.

2.4. По извршената евалуација, Управата за цивилна воздушна пловидба го задржува правото за измена на количината на специфицираната опрема.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно член 35 од Законот за јавни набавки за:

- 3.1. Техничко-технолошки бонитет:
 - Располагаива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
 - Менаџерска способност;
 - Искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

3.2. Економско-финансиски бонитет издаден од Заводот за платен промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за содржината на документот за бонитет - "Сл. весник на РМ" бр. 55/98).

Документот за бонитет на странското правно и физичко лице треба да биде доставен согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација - извод од судски регистар за поведена постапка за стечај (потврда од надлежен Основен суд).

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - оддел за прекршоци).

3.5. Извод од судска регистрација на дејноста (влошка 3 од изводот и истовремено дејноста за производство и/или промет на големо и мало на информациона опрема да биде заокружена).

3.6. Список на главни испораки на информатичка опрема во последните три (3) години со количините на испорачаната опрема и примачите.

3.7. Список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и одржување на понудената опрема (дипломи, сертификати и сл.).

3.8. Доказ (сертификат или добиени атести од домашни и меѓународни институти) дека целокупната понудена опрема е во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.9. Понудувачот задолжително треба да достави примерок од овластувањето на производителот за опремата која ја нуди и заверен судски превод на македонски јазик од истото.

Целокупната потребна документација наведена во точката 3 треба да биде доставена на македонски јазик.

Сите барани документи наведени во точката 3 треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Заради итност на набавката на потребната опрема, рокот за доставување на документацијата изнесува 10 дена од денот на објавувањето на огласот за ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе пристигнат во архивата на Управата за цивилна воздушна пловидба по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени според барањата на овој повик, како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетираны нема да бидат разгледувани.

4.3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај" како и бројот на овој ограничен повик.

Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понудувачите.

4.4. Документацијата и другите податоци, во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта на адреса ул. "Даме Груев" бр. 1, Скопје или да се предадат во архивата на Управата за цивилна воздушна пловидба (најдоцна до 14 часот секој работен ден).

4.5. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

4.6. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат со одговорното лице Душко Попчевалиев, тел. 092/114-046 и 111-154.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-142/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЈАЖИЊА ЗА БАГЕР ES 10/70 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-142/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на јажиња за багер ES 10/70 за потребите на РЕК Битола во се според тендер документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА-ИЗВЕДБАТА И ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Обемот на набавката е даден во тендер документацијата.

2.2. Понудувачот мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.3. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП Електростопанство на Македонија, ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, кат 9, соба 1, од 7,30 до 9,30 часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, уплатени на жиро сметка 40100-601-5012, корисник Ј.П.ЕСМ - Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-142/2001.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на јажињата, (ако има повеќе производителите да се наведе за секоја позиција кој е производител).

3.3. Понудувачот треба да ја пополни во целост табелата која се доставува како тендер документација со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена на целокупниот обем на понудената набавка на паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изразени во УСД, со посебно искажан ДДВ.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање-само еден начин недвосмислено дефиниран.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.8. Понудувачот треба во понудата да го наведе гарантниот рок на резервните делови.

3.9. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда освен техничката) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централен регистар, кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32 од 10.07.1998 година), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

5.1. цена 50 поени,

5.2. начин на плаќање 30 поени,

5.3. рок на испорака 20 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 28.09.2001 година во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Советот на општина Миравци, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 02/01

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател: Општина Миравци.

1.2. Предмет на набавката: Изведба на работи за реализација на дел од Главен проект за регионален систем за водоснабдување на населените места во општина Миравци.

1.3. Комплетната содржина на понудата е дефинирана во тендерската документација.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- рок на извршување на работите;

- цена;

- начин на плаќање;

- гаранција за квалитет и стандард.

1.5. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне секој работен ден во просториите на набавувачот секој работен ден од 07 до 15 часот.

2.2. За тендерската документација се плаќа надоместок од 2.000 денари на жиро с-ка 41610-652-495, ДБ 4006997108283, Депонент на Стопанска банка Гевгелија.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата да го содржи името, адресата и се-диштето на понудувачот;

3.2. Доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност издадена од судот;

3.3. Горенаведените документи да бидат доставени во оригинал, а доколку се фотокопија да бидат заверени од нотар.;

3.4. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудите се доставуваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудата и другата документација се испраќа во затворен коверт согласно Законот за јавни набавки.

4.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

4.4. Понудите можат да се достават преку пошта или во архивата на општина Миравци.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите кои нема да се достават во утврдениот рок и кои нема да се изработени согласно отворениот повик за понуди нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 034 229 023.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ОУ "Димо Хаџи Димов" - Скопје, објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1/2001

1. Набавувач: ОУ "Димо Хаџи Димов" - Скопје.

2. Предмет на набавката е организирање исхрана за учениците за учебната 2001/2002 година.

а) како храна ќе се користат пекарски производи (бели печива) во количина што ќе се утврдува месечно спрема барањата на учениците,

б) јогурт,

в) топол оброк и доручек.

3. Понудата треба да содржи:

- Назив на понудувачот,

- Поединечна цена искажана во денари со данок на промет,

- Начин и услови на плаќање,

- Рокови на испорака.

4. Документите во согласност со член 43 од Законот за јавни набавки (извод од регистрацијата, документ за бонитет од Заводот за платен промет, оригинал или заверена копија и писмена изјава на понудувачот дека не е под стечај потпишана од одговорно лице).

5. Критериум за избор на најповолен понудувач:

- Цена, квалитет, начинот на плаќање и рокот на испорака.

6. Рок и начин на доставување на понудите:

- Рок на доставување на понудите е 8 дена од денот на објавувањето,

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци или ја немаат бараната документација и не се навреме доставени, нема да бидат разгледувани.

- Понудите и другата документација да се достават во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки,

- Понудите да се достават на адреса: ОУ "Димо Хаџи Димов" - ул. "Ангел Динев" 66, Скопје.

- Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ОУ "Димо Хаџи Димов" - Скопје, објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 2/2001

1. Основното училиште "Димо Хаџи Димов" - Скопје, располага со деловен простор во површина од 300 м² чиста површина.

Истиот училиштето го издава под наем, а висината на наемнината е во согласност со критериумите на Министерството за образование (почетна цена е 3 дем/м²).

2. Понудата треба да содржи:
 - Назив на понудувачот,
 - Понудена месечна закупнина по м2,
 - Начин и услови на плаќање,
 - Рок на плаќање.
3. Документите во согласност со член 43 од Законот за јавни набавки (извод од регистрацијата, документ за бонитет од Заводот за платен промет, оригинал или заверена копија и писмена изјава на понудувачот дека не е под стечај потпишана од одговорно лице).
4. Критериум за избор на најповолен понудувач:
 - Понудената закупнина по м2,
 - Услови на плаќање,

- Тековно одржување на деловниот простор и други погодности за работењето на училиштето.
- 5. Рок и начин на доставување на понудите:
 - Рок на доставување на понудите е 8 дена од денот на објавувањето,
 - Понудите кои не ги содржат бараните податоци или ја немаат бараната документација и не се навреме доставени, нема да бидат разгледувани.
 - Понудите и другата документација да се достават во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки,
 - Понудите да се достават на адреса: ОУ "Димо Хаџи Димов" - ул. "Ангел Динев" бб, Скопје.

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА
АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА
ГИ НУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТРЕТИОТ ПАЗАР НА МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА

Р.бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ДЕМ)	Капитал за продажба (ДЕМ)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Максимален дисконт
1	Слобода	Охрид	4.764.414	2.549.655	53,51%	50,00%
2	Џумајлија	Св. Николе	2.661.804	661.804	24,86%	50,00%
3	МЗТ Опрема	Скопје	16.082.636	9.778.636	60,80%	50,00%
4	Југотутун	Штип	1.970.396	615.908	31,26%	50,00%
5	Југотутун - Победа	Пехчево	547.387	217.200	39,68%	50,00%
6	БИМ	Св. Николе	2.031.084	474.715	23,37%	70,00%
7	Огражден	Берово	3.294.959	2.094.748	63,57%	70,00%
8	ЗС Илинден	Скопје	900.000	193.870	21,54%	80,00%
9	Рудкоп	Кавадарци	2.300.000	1.493.954	64,95%	80,00%
10	Живинарска фарма Белимбегово	Скопје	9.005.158	3.133.600	34,80%	90,00%

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување.
 Агенцијата на Република Македонија за приватизација има склучено договори за брокерско-посреднички работи со сите брокерско-посреднички друштва кои се овластени учесници на Македонската берза.
 Повеќе информации во врска со приватизацијата можат да се најдат на следната Интернет адреса:
<http://www.mpa.org.mk>

ОБЈАВА

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2001 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во август 2001 година во однос на јули 2001 година е 0,005.
2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на август е 0,000.
3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во август 2001 година во однос на август 2000 година изнесува 0,016.
4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на август 2001 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 2000 година е 0,053.

Директор,
 Благица Новковска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1344. Одлука за ослободување од плаќање на надомест за користење на дивечот (концесија) за 2001 година	4483
1345. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа-"Обложување на спортски натпревари"	4483
1346. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа-"Обложување на спортски натпревари"	4483
1347. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа-"Обложување на спортски натпревари"	4484
Колективни договори	
28. Општ колективен договор за изменување и дополнување на Општиот колективен договор за јавните служби, јавните претпријатија, државните органи, органите на локалната самоуправа и други правни лица кои вршат нестопанска дејност	4484
Исправка на Одлуката за основање на Јавно претпријатие "Лисиче" - Велес	4485
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец август 2001 година.	4498

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - **Кокан Лазаревски.**

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.